

Извештај со најзначајните показатели со датум 31.03.2025 година

Реден број	Најзначајни показатели	Износ во 000 денари / Процент	Забелешка
1	2	3	4
1	Структура на сопствените средства		
1,1	Редовен основен капитал (РОК)	15.638.494	
1,2	Додатен основен капитал (ДОК)	614.791	
1,3	Основен капитал	16.253.285	
1,4	Дополнителен капитал (ДК)	1.542.375	
1,5	Сопствени средства	17.795.660	
2	Капитал потребен за покривање на ризиците		
2,1	Кредитен ризик	6.923.886	
2,2	Валутен ризик	-	
2,3	Оперативен ризик	773.859	
2,4	Ризик од промена на цените на стоките	-	
2,5	Пазарни ризици	-	
2,6	Ризик од порамнување / испорака	-	
2,7	Ризик од другата договорна страна	182	
2,8	Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците	7.697.927	
3	Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците	96.224.090	
4	Стапка на адекватност на капиталот	18,49%	
5	Стапки пропишани од Народната банка		
5,1	Редовен основен капитал		
5,2	Основен капитал		
5,3	Стапка на адекватност на капиталот		
6	Стапка на нефункционалните кредити	2,79%	
7	Стапка на повратот на активата	2,34%	
8	Стапка на повратот на капиталот и резервите	18,12%	
9	Вкупна стапка на заштитните слоеви на капиталот		
10	Стапка на задолженост*	11,92%	
10,1	Износ на изложеноста*	127.890.231	
11	Ликвидност		
11,1	Стапка на покриеност со ликвидност	275,93%	
11,2	Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност	298,30%	
11,3	Просечна вредност на ВКЛА	26.453.817	
11,4	Просечна вредност на ВПО	15.847.682	
11,5	Просечна вредност на ВПП	6.891.527	
11,6	Просечна вредност на НПО	8.956.155	

* Податок со 31.12.2024 година, се пресметува на полугодишна основа.

**Извештај за активата пондерирана според ризиците
со состојба на 31.03.2025**

во 000 денари

Ред. бр.	ОПИС	Износ	Забелешка
1	2	3	4
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ		
1	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1,1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	86.548.576	
1,2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	6.923.886	
2	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
2,1	Агрегатна девизна позиција	314.817	
2,2	Нето-позиција во злато	-	
2,3	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	
2,4	Актива пондерирана според валутниот ризик	-	
3	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
3,1	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	-	
3,2	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	773.859	
3,3	Актива пондерирана според оперативниот ризик	9.673.238	
4	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	-	
4,1	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	
4,2	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	-	
4,3	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување / испорака	-	
4,4	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	182	
4,5	Капитал потребен за покривање на другите ризици (4.1+4.2+4.3+4.4)	182	
4,6	Актива пондерирана според други ризици	2.276	
5	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ	96.224.090	
6	Капитал потребен за покривање на ризиците	7.697.927	
7	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	17.795.660	
8	СТАПКА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (7/5)	18,49%	